



СЛУЖБЕН ВЕСНИК

НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

„Службен весник на СРМ“ излегува по потреба. Ракописите не се враќаат. Огласи по тарифата.

Петок, 23 август 1968

Скопје

Број 28

Год. XXIV

Претплата за 1968 год. изнесува 55 (5.500) дин. Овој број чини 1,60 (160) дин. Жиро сметка бр. 401-1-16.

239

Врз основа на член 11 став 1 и член 18 став 3 од Законот за избор на пратеници на Собранието на Социјалистичка Република Македонија, донесувам

РЕШЕНИЕ

ЗА РАСПИШУВАЊЕ ДОПОЛНИТЕЛНИ ИЗБОРИ ЗА ПРАТЕНИК НА РЕПУБЛИЧКИОТ СОБОР НА СОБРАНИЕТО НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

1. Се распишуваат дополнителни избори за избор на пратеник на Републичкиот собор на Собранието на Социјалистичка Република Македонија во Изборната единица Идадија V.

2. Изборот во општинското собрание ќе се одржи на 1 октомври 1968 година.

3. Изборот од страна на избирачите ќе се одржи на 13 октомври 1968 година.

Број 2242

16 VIII 1968 година
Скопје

Потпретседател
на Собранието на СРМ,
Златко Билјановски, с. р.

240

Врз основа на член 12 став 2 од Законот за републичкиот фонд за унапредување на кинематографијата („Службен весник на СРМ“ бр. 4/65), Извршниот совет донесува

РЕШЕНИЕ

ЗА ПРЕСТАНУВАЊЕ ФУНКЦИЈАТА НА ЧЛЕНОВИ И ЗА ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕНОВИ НА УПРАВНИОТ ОДБОР НА РЕПУБЛИЧКИОТ ФОНД ЗА УНАПРЕДУВАЊЕ НА КИНЕМАТОГРАФИЈАТА

1. Се утврдува дека им престанува функцијата поради истекот на мандатот на следните членови на Управниот одбор на Републичкиот фонд за унапредување на кинематографијата:

— ИЛИЈА БОГОЕВСКИ, професор на Педагошката академија во Скопје;

— ЃОРЃИ БОЗБОКИЛОС, директор на Претпријатието за промет со филмови „Македонија-филм“ во Скопје;

— МИЛКА БОЖИКОВА, советник во Републичкиот секретаријат за образование, наука и култура;

— ЈОВАН БОШКОВСКИ, уредник во Издавачкото претпријатие „Кочо Рацин“ во Скопје;

— ЉУБЕ ПЕТКОВСКИ, филмски снимател во Претпријатието за производство на филмови „Вардар-филм“ во Скопје;

— ДРАГАН ТОПЧИОВСКИ, секретар на Републичката културно-просветна заедница на СРМ;

— ДУШАН ЦРВЕНКОВСКИ, директор на Издавачкото претпријатие „Култура“ во Скопје.

2. За членови на Управниот одбор на Републичкиот фонд за унапредување на кинематографијата, со мандат од две години се именуваат:

— ЉУБИША ГЕОРГИЕВСКИ, режисер;

— ДИМИТАР КОНДОВСКИ, сликар;

— КОЧО НЕТКОВ, филмски работник;

— ТОМА ПРОШЕВ, композитор;

— ЦВЕТАН СТАНОЕВСКИ, филмски критичар;

— РЕКА ХАМЗА, пратеник, и

— ЖИВКО ЧИНГО, писател.

3. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“.

Бр. 10-1628/16

8 јули 1968 година

Скопје

Претседател
на Извршниот совет,
Никола Минчев, с. р.

241

Врз основа на член 15 став 2 од Законот за републичкиот фонд за унапредување на издавачката дејност („Службен весник на СРМ“ бр. 14/65), Извршниот совет донесува

РЕШЕНИЕ

ЗА ПРЕСТАНУВАЊЕ ФУНКЦИЈАТА НА ЧЛЕНОВИ И ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕНОВИ НА УПРАВНИОТ ОДБОР НА РЕПУБЛИЧКИОТ ФОНД ЗА УНАПРЕДУВАЊЕ НА ИЗДАВАЧКАТА ДЕЈНОСТ

1. Се утврдува дека им престанува функцијата поради истекот на мандатот на следните членови на Управниот одбор на Републичкиот фонд за унапредување на издавачката дејност:

— КИРИЛ АЛЕКСОВСКИ, член на Републичкиот совет на ССЈ за Македонија;

— БОРИС АТАНАСОВСКИ, шеф на Кабинетот на Претседателот на Собранието на СРМ;

— д-р ИВАН КАТАРЦИЕВ, член на Извршниот совет;

— ХИСЕИН РАМАДАНИ, раководител на комисија на ЦК СКМ;

— ПЕТАР МАЗЕВ, ликовен уметник;

— САВО ЦВЕТКОВИК, професор.

2. За членови на Управниот одбор на Републичкиот фонд за унапредување на издавачката дејност, со мандат од две години се именуваат:

— д-р ВЛАДО ИВАНОВСКИ, научен соработник во Институтот за национална историја;

— ЉУПЧО КОПРОВСКИ, доцент на Филозофскиот факултет во Скопје;

— ВЛАГОЈ МИХОВ, секретар за информации на Извршниот совет;

— ЈОРДАН РАДЕВСКИ, секретар на комисија на ЦК СКМ;

— ЉУПЧО СТОЈМЕНСКИ, писател;

— МУЗАФЕР ТУФАИ, општествен работник во ЦК СКМ.

3. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“.

Бр. 10-1628/1а
8 јули 1968 година
Скопје

Претседател
на Извршниот совет,
Никола Минчев, с. р.

242

Врз основа на член 2 став 2 од Законот за усогласување на прописите за одделни установи основани од републички органи („Службен весник на СРМ“ бр. 15/65) и точка 6 од Уредбата за продолжување со работа на фолклорниот институт како научна установа („Службен весник на СРМ“ бр. 41/62), Извршниот совет донесува

РЕШЕНИЕ

ЗА ПРЕСТАНУВАЊЕ ФУНКЦИЈАТА НА ЧЛЕНОВИ И ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕНОВИ НА СОВЕТОТ НА ИНСТИТУТОТ ЗА ФОЛКЛОР ВО СКОПЈЕ

1. Се утврдува дека им престанува функцијата поради истекот на мандатот на следните членови на Советот на Институтот за фолклор во Скопје:

— д-р БОЖИДАР ВИДОЕВСКИ, вонреден професор на Филозофскиот факултет во Скопје;
— ГОРГИ СМОКВАРСКИ, професор во Средно музичко училиште во Скопје.

2. За членови во Советот на Институтот за фолклор во Скопје, со мандат од две години, се именуваат:

— ДИМЧЕ ЛЕВКОВ, редовен професор на Филозофскиот факултет во Скопје и
— ВАСИЛ ХАЦИМАНОВ, музиколог.

3. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“.

Бр. 10-1510/1
8 јули 1968 година
Скопје

Претседател
на Извршниот совет,
Никола Минчев, с. р.

243

Врз основа на член 80 став 1 од Основниот закон за избор на работнички совети и други органи на управувањето во работните организации („Службен лист на СФРЈ“ бр. 15/64, 32/67 и 54/67), Извршниот совет донесува

РЕШЕНИЕ

ЗА ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕНОВИ НА КОНКУРСНАТА КОМИСИЈА ЗА ИМЕНУВАЊЕ ДИРЕКТОР НА ЗАВОДОТ ЗА РЕХАБИЛИТАЦИЈА НА ДЕЦА И МЛАДИНЦИ ВО ДРАЧЕВО

I. За членови на Конкурсната комисија за спроведување на конкурсот за именување директор на Заводот за рехабилитација на деца и младинци во Драчево, се именуваат:

1. д-р ГОРГИ ПАНОВ, помошник на републичкиот секретар за народно здравје и социјална политика;

2. БЕЛИМИР ЈОРДАНОВСКИ, член на Друштвото за помош на ментално недоволно развиени деца.

II. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“.

Бр. 10-1714/1
17 VII 1968 година
Скопје

Претседател
на Извршниот совет,
Никола Минчев, с. р.

244

Врз основа на член 19 од Законот за организацијата и работењето на Извршниот совет („Службен весник на СРМ“ број 17/65 и 16/67) и точка II од Одлуката за образување на постојани комисији на Извршниот совет („Службен весник на СРМ“ бр. 26/65), Извршниот совет донесува

РЕШЕНИЕ

ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ ПРЕТСЕДАТЕЛ НА КОМИСИЈАТА ЗА ПОМИЛУВАЊА

1. Се разрешува од должност претседател на Комисијата за помилувања на Извршниот совет ДУШАН ПОПОВСКИ, член на Извршниот совет.

2. Се именува за претседател на Комисијата за помилувања на Извршниот совет СЛАВКА ГЕОРГИЕВА — АНДРЕЕВИК, член на Извршниот совет.

3. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“.

Бр. 10-982/2
3 јуни 1968 година
Скопје

Претседател
на Извршниот совет,
Никола Минчев, с. р.

245

Врз основа на член 40 од Законот за организацијата и работењето на Извршниот совет („Службен весник на СРМ“ бр. 17/65), Извршниот совет донесува

РЕШЕНИЕ

ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ НА ПОТСЕКРЕТАР ВО ИЗВРШНИОТ СОВЕТ

1. Се разрешува од должност потсекретар во Извршниот совет ПЕТКО ЧАДИКОВСКИ, поради заминување на нова должност.

2. Ова решение влегува во сила на 1 јули 1968 година, а ќе се објави во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“.

Бр. 10-1609/1
8 јули 1968 година
Скопје

Претседател
на Извршниот совет,
Никола Минчев, с. р.

Огласен дел

РЕГИСТАР НА ПРЕТПРИЈАТИЈАТА И ДУКАНИТЕ

Окружниот стопански суд во Штип објавува дека во регистарот на стопанските организации, на 27. IX. 1967 година, страна 61, реден број 5, е запишана промената на досегашниот директор на Угостителското претпријатие „Овче Поле“ од Свети Николе, Ванчо Митрушев Коцев. На негово место за директор е назначен Јордан Апостолов, кој е овластен да го претстапува и потпишува претпријатието.

Промената на директорот на Угостителското претпријатие е запишано во регистарот врз основа одлуката на работничкиот совет од 8. VI. 1967 година.

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи. бр. 213/67. (56)

Окружниот стопански суд во Битола објавува дека во регистарот на стопанските организации, на 8. XI. 1967 година, рег. бр. 6/61, книга I, е запишана под фирма: Продавница број 2 во Прилеп на ул. „Републиканска“ бр. 40 на Трговското претпријатие за снабдување на земјоделието „Агромеханика“ — Прилеп. Предмет на работењето на продавницата е продажба на вештачки губрива и средства за заштита на растенијата, семенска стока и сточна храна.

Продавницата е основана од Трговското претпријатие за снабдување на земјоделието „Агромеханика“ од Прилеп, со одлука бр. 1221/2 од 20. X. 1967 година од работничкиот совет и уверението бр. 07-65/111 од 27. X. 1967 година од Одделението за надзор и контрола на Собранието на општината — Прилеп.

Раководител на продавницата е Благоја Ивановски.

Продавницата ќе ја потпишува овластеното лице на претпријатието.

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи. бр. 340/67. (70)

Окружниот стопански суд во Битола објавува дека во регистарот на стопанските организации, на 8. XI. 1967 година, рег. бр. 6/61, книга I, е запишана под фирма: Продавница број 3 во Прилеп, ул. „Јане Сандански“ бр. 30 на Трговското претпријатие за снабдување на земјоделието „Агромеханика“ од Прилеп. Предмет на работењето на продавницата е: продажба на железарска и метална стока, велосипеди и прибор, земјоделски машини и алат, производи од гума, каучук и пластични маси, алат, опрема и прибор за занаетлиството и стакло за градежништвото.

Продавницата е основана од Трговското претпријатие „Агромеханика“ од Прилеп, со одлука бр. 1221/3 од 20. X. 1967 година од работничкиот совет и уверението бр. 07-65/1112 од 27. X. 1967 година од Одделението за надзор и контрола на Собранието на општината Прилеп.

Раководител на продавницата е Благоја Кузмановски.

Продавницата ќе ја потпишува лицето што го потпишува и претпријатието.

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи. бр. 338/67. (71)

Окружниот стопански суд во Битола објавува дека во регистарот на стопанските организации, на 8. XI. 1967 година, рег. бр. 26/56, книга II, е запишан под фирма: Работнички ресторан во Прилеп на Претпријатието за јавен автотранспорт и шпедиција во Прилеп. Предмет на работењето на рестораниот е општествена исхрана од затворен тип.

Ресторанот е основан од работничкиот совет на Претпријатието за јавен авто-транспорт — Прилеп, со одлука бр. 3260 од 5. VI. 1967 година од работничкиот совет и уверението бр. 07-65/71 од 8. VI. 1967 година од Одделението за надзор и контрола на Собранието на општината Прилеп.

Раководител на ресторанот е Симоноски Гога.

Ресторанот ќе го потпишува лицето што го потпишува претпријатието.

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи. бр. 347/67. (72)

Окружниот стопански суд во Битола објавува дека во регистарот на стопанските организации, на 8. XI. 1967 година, рег. бр. 6/61, книга I, е запишана под фирма: Продавница број 1 во Прилеп на ул. „Кузман Јосифовски“, на Трговското претпријатие за снабдување на земјоделието „Агромеханика“ од Прилеп. Предмет на работењето на продавницата е: продажба на моторни возила, резервни делови и прибор, земјоделски машини и алат, производи од гума, каучук и пластични маси, железарска и метална стока, велосипеди, машини за шиене и прибор и разни видови мерни инструменти.

Продавницата е основана од Претпријатието за снабдување „Агромеханика“ од Прилеп, со одлука бр. 1221/1 од 20. X. 1967 година од работничкиот совет и уверението бр. 07-65/110 од 27. X. 1967 година од Одделението за надзор и контрола на Собранието на општината Прилеп.

Раководител на продавницата е Ристе Мирчески.

Продавницата ќе ја потпишува лицето што го потпишува и претпријатието.

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи. бр. 339/67. (73)

Окружниот стопански суд во Битола објавува дека во регистарот на стопанските организации, на 27. XI. 1967 година, рег. бр. 14/55, книга II, е запишана под фирма: Продавница број 4 во Прилеп, ул. „Републиканска“ бр. 4 на Трговското претпријатие „Јасен“ од Прилеп. Предмет на работењето на продавницата е продажба на градежни материјали, санитарни и инсталациони материјали.

Продавницата е основана од Трговското претпријатие „Јасен“ од Прилеп, со одлука бр. 1589 од 29. IX. 1967 година од работничкиот совет и уверението бр. 07-65/321 од 6. X. 1967 година од Одделението за надзор и контрола на Собранието на општината Прилеп.

Раководител на продавницата е Спироски Спиро.

Продавницата ќе ја потпишува лицето што е овластено да го потпишува претпријатието.

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи. бр. 312/67. (75)

Окружниот стопански суд во Битола објавува дека во регистарот на стопанските организации, на 27. X. 1967 година, рег. бр. 14/55, книга II, е запишана под фирма: Продавница број 5 во Прилеп, кеј „9 септември“, на Трговското претпријатие „Јасен“ од Прилеп. Предмет на работењето на продавницата е продажба на градежни материјали, санитарски и инсталациони материјали.

Продавницата е основана од Трговското претпријатие „Јасен“ од Прилеп, со одлука бр. 1589 од 29. IX. 1967 година од работничкиот совет и уверението бр. 07-65/322 од 6. X. 1967 година од Одделението за надзор и контрола на Собранието на општината Прилеп.

Раководител на продавницата е Блажески Благоја.

Продавницата ќе ја потпишува лицето што е овластено да го потпишува претпријатието.

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи. бр. 313/67. (76)

Окружниот стопански суд во Битола објавува дека во регистарот на стопанските организации, на 16. XI. 1967 година, рег. бр. 2/63, книга I, е запишана под фирма: Продавница број 6 во Ресен, ул. „Јосиф Јосифовски“ бр. 11, на Занаетчиското претпријатие за изработка на трикотажа и конфекција „Илинденка“ од Крушево. Предмет на работењето на продавницата е: продажба на производи од сопствено производство, трикотажа и конфекција, а како дополнување на асортиманот и продажба на артикли од текстил, куса и плетена стока и конфекција, галантериска и базарска стока.

Продавницата е основана од Занаетчиското претпријатие „Илинденка“ од Крушево, со одлука бр. 43/2 од 10. XI. 1967 година од работничкиот совет и решението бр. 04-7247/1 од 8. XI. 1967 година од Одделението за стопанство на Собранието на општината Ресен.

Раководител на продавницата е Томоски Сашко.

Продавницата ќе ја потпишува лицето што е овластено да го потпишува и претпријатието.

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи. бр. 358/67. (79)

Окружниот стопански суд во Битола објавува дека во регистарот на стопанските организации, на

20. XI. 1967 година, рег. бр. 12/66, книга I, е запишано следното: Му престанува овластувањето за потпишување на Божиновски Раде, досегашен раководител на Филијалата во Битола на Делевното здружение „Агро-Македонија“ од Скопје.

Се овластува Канарев Ѓорѓи, раководител, да ја потпишува Филијалата.

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи. бр. 364/67. (81)

Окружниот стопански суд во Битола објавува дека во регистарот на стопанските организации, на 11. XI. 1967 година, рег. бр. 6/56, книга III, е запишано следното: Им престанува овластувањето на Велковски Ксенофон, в.д. директор, Пачовски Круме, шеф на сметководството, и Костојчиноски Живко, шеф на материјалното книговодство, за потпишување на Градежното занаетчиско претпријатие „Дримкол“, с. Вевчани.

Се овластуваат Кукоски Светомир, директор, и Курчески Трпо, шеф на сметководството, да го потпишуваат претпријатието.

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи. бр. 356/67. (82)

Окружниот стопански суд во Битола објавува дека во регистарот на стопанските организации, на 8. XI. 1967 година, рег. бр. 217/55, книга II, е запишано следното: Се менува фирмата на Стовариштето во Битола на Прилепската пивара од Прилеп и гласи: Индустрија за пиво и слад „Јоска Јорданоски — Сандански“ — Прилеп — Стовариштите во Битола.

Оваа промена е извршена врз основа одлуката бр. 02-75/1 од 3. V. 1967 година од работничкиот совет на Прилепската пивара во Прилеп и решението бр. 04-4819/1 од 7. XI. 1967 година од Одделението за стопанство на Собранието на општината Прилеп.

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи. бр. 342/67. (83)

Окружниот стопански суд во Штип објавува дека во регистарот на стопанските организации, на 6. XII. 1967 година, страна 300, реден број 6, е запишано преотстапувањето на Продавницата — Деликатес број 2, со седиште во Штип, ул. „Тошо Арсов“ бр. 32, од Земјоделско-индустрискиот комбинат „Црвена звезда“ — Штип, на Трговското претпријатие за трговија со колонијални, прехранбени, индустриски, мешани и други стоки „Центроколонијал“ од Скопје.

Продавницата ќе врши продажба на мало на сите видови колонијални, прехранбени и индустриски стоки, стоки потребни за домаќинството, како и земјоделски производи.

Раководител на продавницата е Тодорка Станчева, која не е овластена да ја потпишува. Потпишувањето ќе го обавуваат овластените лица на „Центроколонијал“ — Скопје.

Преотстапувањето на продавницата е запишано во регистарот врз основа одлуката од 13. X. 1967 година на работничкиот совет на „Центроколонијал“ — Скопје и одлуката бр. 09—1134 од 24. X. 1967 година на централниот работнички совет на ЗИК „Црвена звезда“ од Штип.

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи. бр. 425/67. (143)

Окружниот стопански суд во Штип објавува дека во регистарот на стопанските организации, на 6. XII. 1967 година, страна 300, реден број 6, е запишано преотстапувањето на Пиљарницата број 1, со седиште во Штип, ул. „Тошо Арсов“ бр. 44, на Земјоделско-индустрискиот комбинат „Црвена звезда“ — Штип, на Трговското претпријатие за трговија со колонијални прехранбени, индустриски, мешани и други стоки „Центроколонијал“ — од Скопје.

Продавницата ќе врши продажба на мало на сите видови колонијални, прехранбени и индустриски стоки, стоки потребни за домаќинството, како и земјоделски производи.

Раководител на пиљарницата е Мијалче Плешков, кој не е овластен да ја потпишува. Потпишувањето ќе го обавуваат овластените лица на „Центроколонијал“ — Скопје.

Преотстапувањето на пиљарницата е извршено во регистарот врз основа одлуката бр. 8941 од 22. XI. 1967 година на работничкиот совет на „Центроколонијал“ — Скопје, одлуката од 13. X. 1967 година на работничкиот совет на истото и одлуката бр. 09—1134 од 24. X. 1967 година на централниот работнички совет на ЗИК „Црвена звезда“ од Штип.

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи. бр. 426/67. (144)

Окружниот стопански суд во Штип објавува дека во регистарот на стопанските организации, на 6. XII. 1967 година, страна 300, реден број 13, е запишано преотстапувањето на Продавницата — Деликатес број 5, со седиште во Штип, ул. „Плачковица“ број 14, од Земјоделско-индустрискиот комбинат „Црвена звезда“ — Штип, на Трговското претпријатие за трговија со колонијални, прехранбени, индустриски, мешани и други стоки „Центроколонијал“ — Скопје.

Продавницата ќе врши продажба на мало на сите видови колонијални прехранбени и индустриски стоки, стоки потребни за домаќинството, како и земјоделски производи.

Раководител е Блаже Митев, кој не е овластен да ја потпишува. Потпишувањето ќе го обавуваат овластените лица на „Центроколонијал“ — Скопје.

Преотстапувањето на продавницата — Деликатес е запишано во регистарот врз основа одлуката од 13. X. 1967 година на работничкиот совет на „Центроколонијал“ — Скопје и одлуката бр. 09—1134 од 24. X. 1967 година на централниот работнички совет на ЗИК „Црвена звезда“ од Штип.

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи. бр. 427/67. (145)

Окружниот стопански суд во Штип објавува дека во регистарот на стопанските организации, на 6. XII. 1967 година, страна 301, реден број 12, е запишано преотстапувањето на Продавницата — Деликатес број 1, со седиште во Штип, ул. „Маршал Тито“ бр. 21, од Земјоделско-индустрискиот комбинат „Црвена звезда“ — Штип, на Трговското претпријатие за трговија со колонијални, прехранбени, индустриски, мешани и други стоки — „Центроколонијал“, Скопје.

Продавницата ќе врши продажба на мало на сите видови колонијални, прехранбени и индустриски стоки, стоки потребни за домаќинството, како и земјоделски производи.

Раководител на продавницата е Димче Кавраков, кој не е овластен да ја потпишува. Потпишувањето ќе го обавуваат овластените лица на „Центроколонијал“ — Скопје.

Преотстапувањето на Продавницата е запишано во регистарот врз основа одлуката на работничкиот совет на „Центроколонијал“ — Скопје и одлуката бр. 09—1134 од 24. X. 1967 година на централниот работнички совет на ЗИК „Црвена звезда“ од Штип.

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи. бр. 428/67. (146)

Окружниот стопански суд во Штип објавува дека во регистарот на стопанските организации, на 6. XII. 1967 година, страна 301, реден број 9, е запишано преотстапувањето на Бутка бр. 3, со седиште во Штип, ул. „Маршал Тито“ бр. 36, на Трговското претпријатие за трговија со колонијални, прехранбени, мешани и други стоки „Центроколонијал“ — Скопје.

Бутката ќе врши продажба на мало на сите видови колонијални, прехранбени и индустриски стоки, стоки потребни за домаќинството, како и земјоделски производи.

Раководител на бутката е Мијалчо Бојациев, кој не е овластен да ја потпишува. Потпишувањето ќе го обавуваат овластените лица на „Центроколонијал“ — Скопје.

Преотстапувањето на бутката е запишано во регистарот врз основа одлуката од 13. X. 1967 година на работничкиот совет на „Центроколонијал“, Скопје и одлуката бр. 09—1134 од 24. X. 1967 година на Централниот работнички совет на ЗИК „Црвена звезда“ — Штип.

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи. бр. 431/67. (149)

Окружниот стопански суд во Штип објавува дека во регистарот на стопанските организации, на 6. XII. 1967 година, страна 301, реден број 8, е запишано преотстапувањето на Продавницата — млекар бр. 120, со седиште во Штип, ул. „Маршал Тито“ бр. 36, на Трговското претпријатие за трговија со колонијални, прехранбени, мешани и други стоки „Центроколонијал“ — Скопје.

Продавницата ќе врши продажба на мало на сите видови колонијални, прехранбени и индустриски стоки, стоки потребни за домаќинството, како и земјоделски производи.

Раководител на продавницата е Боро Аврамов, кој не е овластен да ја потпишува. Потпишувањето ќе го обавуваат овластените лица на „Центроколонијал“ — Скопје.

Преотстапувањето на продавницата е запишано во регистарот врз основа одлуката бр. 8941 од 22. XI. 1967 година на „Центроколонијал“ — Скопје и одлуката бр. 09—1134 од 24. X. 1967 година на централниот работнички совет на ЗИК „Црвена звезда“ од Штип.

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи. бр. 432/67. (150)

Окружниот стопански суд во Штип објавува дека во регистарот на стопанските организации, на 6. XII. 1967 година, страна 301, ред. број 11, е запишано преотстапувањето на Бутка бр. 1, со седиште во Штип, ул. „Маршал Тито“ бр. 36, на Трговското претпријатие за трговија со колонијални, прехранбени, мешани и други стоки „Центроколонијал“ — Скопје.

Бутката ќе врши продажба на мало на сите видови колонијални, прехранбени и индустриски стоки, стоки потребни за домаќинството, како и земјоделски производи.

Раководител на бутката е Душко Маринков, кој не е овластен да ја потпишува. Потпишувањето ќе го обавуваат овластените лица на „Центроколонијал“ — Скопје.

Преотстапувањето на Бутката е извршено во регистарот врз основа одлуката од 13. X. 1967 година, на работничкиот совет на „Центроколонијал“ — Скопје и одлуката бр. 09—1134 од 24. X. 1967 година на централниот работнички совет на ЗИК „Црвена звезда“ од Штип.

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи. бр. 429/67. (147)

Окружниот стопански суд во Штип објавува дека во регистарот на стопанските организации, на 6. XII. 1967 година, страна 301, реден број 10, е запишано преотстапувањето на Бутка бр. 2, со седиште во Штип, ул. „Маршал Тито“ бр. 36, на Трговското претпријатие за трговија со колонијални, прехранбени, мешани и други стоки „Центроколонијал“ — Скопје.

Бутката ќе врши продажба на мало на сите видови колонијални, прехранбени и индустриски стоки, стоки потребни за домаќинството, како и земјоделски производи.

Раководител на бутката е Димитар Филипов, кој не е овластен да ја потпишува. Потпишувањето ќе го обавуваат овластените лица на „Центроколонијал“ — Скопје.

Преотстапувањето на бутката е запишано во регистарот врз основа одлуката од 13. X. 1967 година на работничкиот совет на „Центроколонијал“ — Скопје и одлуката бр. 09—1134 од 24. X. 1967 година на централниот работнички совет на ЗИК „Црвена звезда“ — Штип.

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи. бр. 430/67. (148)

Окружниот стопански суд во Штип објавува дека во регистарот на стопанските организации, на 6. XII. 1967 година, страна 301, реден број 7, е запишано преотстапувањето на Продавницата — Деликатес бр. 6 од Штип, ул. „Пиринска“ бр. 100, од ЗИК „Црвена звезда“ од Штип, на Трговското претпријатие за трговија со колонијални, прехранбени, мешани и други стоки „Центроколонијал“ — Скопје.

Продавницата ќе врши продажба на мало на сите видови колонијални, прехранбени и индустриски стоки, стоки потребни за домаќинството, како и земјоделски производи.

Раководител на продавницата е Милка Коцева, која не е овластена да ја потпишува. Потпишувањето ќе го обавуваат овластените лица на „Центроколонијал“ — Скопје.

Преотстапувањето на продавницата е запишано во регистарот врз основа одлуката од 13. X. 1967 година, на работничкиот совет на „Центроколонијал“ — Скопје и одлуката бр. 09—1134 од 24. X. 1967 година на централниот работнички совет на ЗИК — „Црвена звезда“ од Штип.

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи. бр. 433/67. (151)

Окружниот стопански суд во Штип објавува дека во регистарот на стопанските организации, на 6. XII. 1967 година, рег. бр. 300, страна 6, е запишано преотстапувањето на Продавницата бр. 123, со седиште во Штип, ул. „Борис Кидрич“ бр. 67, од Земјоделско-индустрискиот комбинат „Црвена звезда“ — Штип, на Трговското претпријатие за трговија со колонијални, прехранбени, индустриски, мешани и други стоки „Центроколонијал“ — Скопје.

Продавницата ќе врши продажба на мало на сите видови колонијални, прехранбени и индустриски стоки, стоки потребни за домаќинството, како и земјоделски производи.

Раководител на продавницата е Зага Велкова, која не е овластена да ја потпишува. Потпишувањето ќе го обавуваат овластените лица на „Центроколонијал“ — Скопје.

Преотстапувањето на продавницата е извршено во регистарот врз основа одлуката од 13. X. 1967 година од работничкиот совет на „Центроколонијал“ — Скопје и одлуката бр. 09—1134 од 24. X. 1967 година, на централниот работнички совет на ЗИК „Црвена звезда“ од Штип.

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи. бр. 434/67. (152)

Окружниот стопански суд во Штип објавува дека во регистарот на стопанските организации, на 6. XII. 1967 година, страна 300, реден број 5, е запишано преотстапување на Продавницата бр. 124, со седиште во Штип, ул. „Борис Кидрич“ бр. 38, на Земјоделско-индустрискиот комбинат „Црвена звезда“ — Штип на Трговското претпријатие за трговија со колонијални, прехранбени, индустриски, мешани и други стоки „Центроколонијал“ — Скопје.

Продавницата ќе врши продажба на мало на сите видови колонијални, прехранбени и индустриски стоки, стоки потребни за домаќинството, како и земјоделски производи.

Раководител на продавницата е Тоде Симов, кој не е овластен да ја потпишува. Потпишувањето ќе го обавуваат овластените лица на „Центроколонијал“ — Скопје.

Преоцстуаувањето на продавницата е запишано во регистарот врз основа одлуката од 13. X. 1967 година на работничкиот совет на „Центроколонијал“ — Скопје и одлуката бр. 09—1134 од 24. X. 1967 година на централниот работнички совет на ЗИК — „Центроколонијал“ — Скопје.

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи. бр. 435/67. (153)

Окружниот стопански суд во Штип објавува дека во регистарот на стопанските организации, на 6. XII. 1967 година, страна 300, реден број 3, е запишано преотстапување на Продавницата број 125, со седиште во Штип, ул. „Христијан Карпош“ бр. 36, на Земјоделско-индустрискиот комбинат „Црвена звезда“ — Штип на Трговското претпријатие за трговија со колонијални, прехранбени индустриски, мешани и други стоки „Центроколонијал“ — Скопје.

Продавницата ќе врши продажба на мало на сите видови колонијални, прехранбени и индустриски стоки, стоки потребни за домаќинството, како и земјоделски производи.

Раководител на продавницата е Спасо Спасов, кој не е овластен да ја потпишува. Потпишувањето ќе го обавуваат овластените лица на „Центроколонијал“ — Скопје.

Преоцстуаувањето на продавницата е запишано во регистарот врз основа одлуката од 13. X. 1967 година на работничкиот совет на „Центроколонијал“ — Скопје и одлуката бр. 09—1134 од 24. X. 1967 година на централниот работнички совет на ЗИК „Црвена звезда“ од Штип.

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи. бр. 436/67. (154)

Окружниот стопански суд во Штип објавува дека во регистарот на стопанските организации, на 6. XII. 1967 година, страна 300, реден број 3, е запишано преотстапувањето на Продавницата број 126, со седиште во Штип (населба „Македонка“), на Земјоделско-индустрискиот комбинат „Црвена звезда“ — Штип на Трговското претпријатие за трговија со колонијални, прехранбени, индустриски, мешани и други стоки „Центроколонијал“ — Скопје.

Продавницата ќе врши продажба на мало на сите видови колонијални, прехранбени и индустриски стоки, стоки за потреби на домаќинството, како и земјоделски производи.

Раководител на продавницата е Бошко Стојанов, кој не е овластен да ја потпишува. Потпишувањето ќе го обавуваат овластените лица на „Центроколонијал“ — Скопје.

Преоцстуаувањето на продавницата е запишано врз основа одлуката бр. 09—1134 од 24. X. 1967 година на централниот работнички совет на ЗИК „Црвена звезда“ — Штип.

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи. бр. 437/67. (155)

Окружниот стопански суд во Штип објавува дека во регистарот на стопанските организации, на 6. XII. 1967 година, страна 300, реден број 2, е запишано преотстапување на Продавницата број 128, со седиште во Пробиштип на Земјоделско-индустрискиот комбинат „Црвена звезда“ — Штип, на Трговското претпријатие за трговија со колонијални, прехранбени, индустриски, мешани и други стоки „Центроколонијал“ од Скопје.

Продавницата ќе врши продажба на мало на сите видови колонијални, прехранбени и индустриски стоки, стоки потребни за домаќинството, како и земјоделски производи.

Раководител на продавницата е Ѓорѓи Томев, кој не е овластен да ја потпишува. Потпишувањето ќе го обавуваат овластените лица на „Центроколонијал“ — Скопје.

Преоцстуаувањето на продавницата е запишано во регистарот врз основа одлуката од 13. X. 1967 година на работничкиот совет на „Центроколонијал“ — Скопје и одлуката бр. 09—1134 од 24. X. 1967 година на централниот работнички совет на ЗИК „Црвена звезда“ од Штип.

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи. бр. 438/67. (156)

Окружниот стопански суд во Штип објавува дека во регистарот на стопанските организации, на 9. XII. 1967 година, страна 177, реден број 5, е запишано проширувањето на дејноста на Угостителското претпријатие „Македонија“ од Штип на големо и мало и со: продажба на алкохолни пијалоци и пиво, продажба на безалкохолни пијалоци, на млечни производи, на сувомесни производи, на земјоделски производи и продажба на сите видови шеќерни производи.

Проширувањето на дејноста е запишано во регистарот врз основа одлуката бр. 356 од 1. IV. 1967 година на работничкиот совет на претпријатието.

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи. бр. 421/67. (158)

Окружниот стопански суд во Штип објавува дека во регистарот на стопанските организации, на 6. XII. 1967 година, страна 279, реден број 16, е запишано проширувањето на дејноста на Трговското претпријатие за текстил, галантерија и парфимемерија „Нова трговија“ од Штип, уште и со продажба на текстилна и галантериска стока на големо.

Проширувањето на дејноста е запишано во регистарот врз основа одлуката бр. 740 од 22. XI. 1967 година на работничкиот совет на претпријатието.

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи. бр. 420/67. (159)

Окружниот стопански суд во Штип објавува дека во регистарот на стопанските организации, на 4. XII. 1967 година, страна 138, реден број 4, е запишана промената на фирмата на Прилепска пивара — стовариште за продажба на пиво на големо и производство на мраз од Штип, која ќе гласи: Индустриска за пиво и слад „Јоска Јорданоски — Сандански“ — Прилеп — стовариште во Штип.

Впишувањето е извршено во регистарот врз основа одлуката од 3. VIII. 1967 година на работничкиот совет на истата и решението бр. 04—4819 од 7. X. 1967 година на Одделението за стопанство на Собранието на општината Прилеп.

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи. бр. 412/67. (160)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, рег. бр. 350, страна 181, книга II, е запишано под фирма: Стопанско претпријатие „Единство“, село Скудриње, Гостивар. Предмет на работењето на претпријатието е: земјоделско производство на општонародна земја земена под закуп или добиена на бесплатно ползување; организирање на земјоделско производство на земјата на индивидуалните земјоделски производители преку создавање на разни видови кооперации; вршење на услуги на земјоделските производители со земјоделски машини и справи, како и со вршење на разни услуги што се во врска со земјоделското производство; договорање пашоци на земјоделското производство од своето подрачје, преземање и нивни пласман; снабдување на земјоделските производители со потребен репродуктивен материјал (семе, вештачки ѓубрива итн.); преработка и доработка на земјоделски производи; организирање на штедење и кредитирање со стручно изготвување на кадри нужни на стопанската организација; трговија на индустриски стоки за мало и големо; занаетчиско производство на периски Килими како и други видови на домашни ракотворби; ткаење на разни видови текстилни

производи на рачни и машински текстилни работи; градежништво, ниска и висока градба и градежно занаетчиство, разни видови на услужно и производно занаетчиство од метална и столарска струка; транспорт на стоки и материјали, како и превоз на работниците на работа и од работа; угостителски услуги на работниците во задругата; поправка и одржување на средствата за работа во задругата.

Претпријатието е основано од задружниот совет на Земјоделската задруга „Единство“ село Скудриње, со одлука бр. 1011 од 22. VIII. 1967 година со организирање (прераснување) на задругата во претпријатие.

Претпријатието ќе го потпишуваат, задолжуваат и раздолжуваат, во границите на овластувањето: Шабани Азем, шеф на сметководството, Шабани Илмија, комерцијалист, и Муслиу Неџит, в. д. директор.

Обврската пред банката е со два потписа.

Претпријатието е конституирано на 21. XI. 1967 година.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 886 од 19. XII. 1967 година. (188)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, рег. бр. 562, страна 187, книга V, е запишана под фирма: Работна организација „Жито Македонија“ — прехранбен комбинат — Скопје — Продавница во Гостивар, ул. „Браќа Гиноски“ број 2. Предмет на работењето на продавницата е: продажба на брашно од сите типови, сточни храни и други мешани производи според дејноста на регистрацијата на работната организација „Жито Македонија“ — прехранбен комбинат — Скопје.

Продавницата е основана од работничкиот совет на Работната организација „Жито Македонија“ — прехранбен комбинат — Скопје, со одлука број 376 од 5. VI. 1967 година.

Раководител на продавницата е Халими Рефик Неки.

Продавницата ќе ја потпишува, задолжува и раздолжува матичното претпријатие, во границите на овластувањето.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 755 од 16. VIII. 1967 година. (187)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, рег. бр. 1150, страна 769, книга V, е запишана од фирма: „Обнова“ — трговско претпријатие за промет со употребливи сировини, технички стоки, стоки со мани, употребливи стројеви и возила на големо и мало — Осиек — Продавница во Скопје, ул. „С“ населба „Козле“. Предмет на работењето на продавницата е: продажба на мало на употребливи сировини, техничка стока, стока со мани, употребливи стројеви и возила на мало.

Продавницата е основана од работничкиот совет на „Обнова“ — Осиек, со заклучок на работничкиот совет од одржаната седница на 8. IX. 1967 година.

Раководител на продавницата е Стојановски Спасоје.

Продавницата ќе ја потпишува, задолжува и раздолжува, во границите на овластувањето, Георгиевски Јордан, шеф на претставништвото во Скопје.

Обврската пред банката е со еден потпис.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 1080 од 8. XI. 1967 година. (195)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, рег. бр. 1162, страна 833, книга V, е запишано следното: Дејноста на Претпријатието за трговија, туризам и угостителство „Трго-турист“ — Скопје, ул. „Н. Н. Борче“ бр. 27, согласно одлуката на работничкиот совет од 3. I. 1968 година и елаборатот за економска оправданост се проширува и со: промет

и услуги, промет на мало и големо со сите видови земјоделско-индустриски-прехранбени производи, стоки, сточни производи, сточна храна и семенска стока, сите видови жита и млински производи, вештачки ѓубрива, хемиски средства, сите видови репродукциони материјали, сите видови машини и превозни средства, резервни делови и опрема, сите видови амбалажа, сите видови градежни, огревни и погонски материјали, туризам и угостителство, односно организација на излети во земјата.

Дејноста ќе ја врши во свое име и за своја сметка, а и во име и за сметка на други организации и индивидуални производители.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 8 од 10. I. 1968 год. (471)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, рег. бр. 1053, страна 243, книга V, е запишано следното: Се брише од регистарот на претпријатијата и дуќаните Продавницата во Скопје, населба „Бутел II“ на Трговската работна организација на големо и мало „Нова трговија“ — Кочани, согласно одлуката на работничкиот совет број 3249 од 28. XI. 1967 година.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 1209 од 19. XII. 1967 година. (475)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, рег. бр. 1048, страна 223, книга V, е запишано следното: Се брише од регистарот на претпријатијата и дуќаните Продавницата број 7 во Скопје, населба „Влае“ на Трговската работна организација на големо и мало „Нова трговија“ од Кочани, согласно одлуката на работничкиот совет број 4249 од 28. XI. 1967 година.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 1211 од 19. XII. 1967 година. (476)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, рег. број 989, страна 875, книга IV, е запишано следното: Се брише од регистарот на претпријатијата и дуќаните Продавницата во Скопје, ул. „110“ бр. 41 на Текстилната конфекција „Пелистер“ — од Ресен, согласно одлуката на работничкиот совет од одржаната седница на 17. X. 1967 година.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 1203 од 19. XII. 1967 година. (477)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, рег. број 1122, страна 639, книга V, е запишано следното: Се брише од регистарот на претпријатијата и дуќаните Браварската задруга „Фероли-малд“ — Скопје, населба „Козле“, ул. КО-1 66, бидејќи со одлуката на задружниот совет од 5. XI. 1967 година прерасна во претпријатие под име: Претпријатие за изведување на браварски работи и услуги „Фероли-малд“ — Скопје.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 1248 од 20. XII. 1967 година. (480)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, рег. бр. 467, страна 395, книга V, е запишана под фирма: Претпријатие „Ладилник“ од Скопје — Продавница за месо во Скопје, населба „Драчево“, ул. „2“ бр. 6. Предмет на работењето на продавницата е: продажба на месо, месни, сувомесни и млечни производи, конзерви од риба и месо, смрзнатото овошје и зеленчук, живина, јајца и мас.

Продавницата е основана од работничкиот совет на Претпријатието „Ладилник“ — Скопје, со одлука од 26. X. 1965 година.

Раководител на продавницата е Јовановски Благо.

Продавницата ќе ја потпишува, задолжува и раздолжува матичното претпријатие, во границите на овластувањето.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 1207 од 11. I. 1968 година. (516)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, рег. бр. 1179, страна 941, книга V, е запишана под фирма: Работна организација за посредување во прометот „Космос“ — Скопје, ул. „256“ б.б. Предмет на работењето на работната организација е посредување во прометот.

Работната организација е основана на основачкото собрание, одржано на 15. X. 1967 година, од група граѓани и тоа: Кралев Стојан, Петровиќ Јелица, Димов Санде, Дилевски Ѓорѓи, Лазаревски Ванчо, Петрушевска Василка, Кралева Бојка, Младеновски Стојан, Јанкуловска Менка, Талевска Даница, Блажевска Драгица и Трајкова Влашка.

Работната организација ќе ја потпишува, задолжува и раздолжува Кралев Стојан, в. д. директор, во границите на овластувањето.

Обврската пред банката е со еден потпис.

Работната организација за посредување во прометот „Космос“ — Скопје е конституирана на 15. X. 1967 година.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 1171/67 од 31. I. 1968 година. (519)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, рег. бр. 1183, страна 957, книга V, е запишана под фирма: „Прокупац“ — претпријатие за производство и промет со алкохолни и безалкохолни пијалоци од Прокупље — Продавница број 57 во Скопје, ул. „А“ б.б. населба „Козле“. Предмет на работењето на продавницата е: продажба на мало на сите видови алкохолни и безалкохолни пијалоци, произведени од претпријатието, а поради дополнување на асортиманот и продажба на алкохолни и безалкохолни пијалоци на други производители, се во оригинално пакување и во ринфузна состојба во донесени садови од потрошувачите.

Продавницата е основана од работничкиот совет на Трговското претпријатие „Прокупац“ — Прокупље, со одлука од одржаниот состанок на 1. X. 1967 година.

Раководител на продавницата е Борис Богдановски.

Продавницата ќе ја потпишува, задолжува и раздолжува матичното претпријатие, во границите на овластувањето.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 997 од 21. XI. 1967 година. (521)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, страна 895, книга V, е запишана под фирма: Електроинсталатерска услужна занаетчиска задруга „Идадија“ — Скопје, населба „Лисиче“, ул. „54“ б.б. Предмет на работењето на задругата е електроинсталатерска услужна дејност.

Задругата е основана на основачкото собрание, одржано на 15. IX. 1967 година, од група граѓани и тоа: Виљам Вузај, Драган Димовски, Гаве Мирков, Светозар Митревски, Методија Костадинов, Сиљанов Томе, Трајче Миленковски, Хамзо Мујковик, Витомир Величковски, Андреја Величковски и Хајдаров Ц. Исмет.

Задругата ќе ја потпишува, задолжува и раздолжува Виљам Вузај, в. д. директор.

Обврската пред банката е со еден потпис.

Членови на привремениот управен одбор се: Митевски Светозар, Димовски Драги, Мирков Гаве, Виљам Вузај. Претседател на управниот одбор е Митевски Светозар.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 1099/67 од 16. I. 1968 година. (523)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, рег. бр. 1178, страна 911, книга V, е запишана под фирма: Општа земјоделска задруга — Прешево — Продавница бр. 4 во Скопје, ул. „151“ (старо училиште „Лирија“). Предмет на работењето на продавницата е продажба на мало на свежо месо и месни производи.

Продавницата е основана од задружниот совет на Општата земјоделска задруга — Прешево, со одлука бр. 341 од 26. XI. 1967 година.

Раководител на продавницата е Дурашковик Ганија.

Продавницата ќе ја потпишува, задолжува и раздолжува задругата, во границите на овластувањето.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 1196 од 7. XII. 1967 година. (524)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, рег. бр. 1142, страна 737, е запишана под фирма: Трговско претпријатие за промет со земјоделски, прехранбени и индустриски производи, алкохолни и безалкохолни пијалоци „Кавадарско Поле“ — Скопје — Продавница број 1 во Скопје, ул. „150“ б.б. (школа „Лирија“). Предмет на работењето на продавницата е предмет на мало со земјоделски, прехранбени и индустриски стоки.

Продавницата е основана од работничкиот совет на Трговското претпријатие „Кавадарско Поле“ — Скопје, со одлука бр. 12/2 од 25. XII. 1967 год.

Раководител на продавницата е Благо Јованов Бинов.

Продавницата ќе ја потпишува, задолжува и раздолжува матичното претпријатие, во границите на овластувањето.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 1291/67 од 31. I. 1968 година. (525)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, рег. бр. 171, страна 267, книга V, е запишана под фирма: „Интерпромет“ — трговско претпријатие за промет со универзални стоки на големо и мало — Скопје — Деловница за малопродажба „Кале“ — Скопје, ул. „106“ бр. 28. Предмет на работењето на деловницата е: продажба, преку продавниците, на сите видови метражни текстилни стоки, разна конфекција, куси, плетени, галантерски и базарски стоки, метална галантерија, електроинсталациони и термички уреди и материјали, звучни музички апарати, разни хемикалии, намештај, порцелан и други универзални стоки за широка потрошувачка.

Деловницата е основана од работничкиот совет на „Интерпромет“ — трговско претпријатие за промет со универзални стоки на големо и мало — Скопје, со одлука бр. 1 од 25. V. 1966 година.

Деловницата ќе ја потпишуваат, задолжуваат и раздолжуваат Никодинов Зоран, раководител, и Ѓорѓевик Олга, шеф на сметководството, во границите на овластувањето.

Обврската пред банката е со два потписа.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 62 од 31. I. 1968 година. (526)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, рег. бр. 259, страна 975, книга IV, е запишано следното: На досегашните потписници на Угостителското претпријатие „Меркез“ — Скопје и тоа: Стојче Каранфиловски, директор, и Алија Зејмен Бербери, раководител на стопанско-сметководниот сектор, им престанува правото за потпишување, бидејќи се разрешени од должност.

За в. д. директор на претпријатието е назначен Алија Зејмен Бербери. Тој претпријатието ќе го потпишува, задолжува и раздолжува со новоназначениот потписник Велика Арсова, финансов ликвидатор, сметано од 1. II. 1968 година.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 126 од 6. II. 1968 година. (528)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, рег. бр. 1140, страна 729, книга V, е запишано следното: На досегашниот потписник в. д. директорот на Монтажно-инсталатерската задруга „Топловод“ — Скопје, Георгиевски Александар, му престанува правото за потпишување, бидејќи е разрешен од должност.

За в. д. директор на задругата е назначен Пајдига Станислав, кој ќе ја потпишува, задолжува и раздолжува, во границите на овластувањето, сметано од 2. II. 1968 година.

Обврската пред банката е со еден потпис.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 130 од 14. II. 1968 година. (529)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, рег. бр. 171, страна 267, книга V, е запишано следното: Дејноста на Трговското претпријатие за промет со универзални стоки на големо и мало „Интерпромет“ — Скопје, согласно одлуката број 411 од 25. XI. 1967 година на работничкиот совет и елаборатот за економска оправданост се проширува со промет на алкохолни и безалкохолни пијалочи, како и со промет на сите видови прехранбени артикли, тутун и тутунски производи на мало. Оваа дејност ќе ја обавува преку Стоковната куќа во Тетово.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 1285 од 23. I. 1968 година. (530)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, рег. бр. 31, страна 97, е запишано следното: Досегашниот директор на Градежното услужно претпријатие „Ремонт“ — Скопје, Димитров Георги, е разрешен од должност и му престанува правото за потпишување.

За в. д. директор на претпријатието е назначен Ивановски Драган. Тој претпријатието ќе го потпишува, задолжува и раздолжува со стариот регистриран потписник Игнатоски Јово, шеф на сметководството, сметано од 18. I. 1968 година, во границите на овластувањето.

Обврската пред банката е со два потписа.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 59 од 18. I. 1968 година. (531)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, рег. бр. 789, страна 839, книга IV, е запишано следното: Погонот проектантско биро во Скопје на Претпријатието за дистрибуција на електрична енергија на територијата на СРМ „Електро-дистрибуција“ — Скопје, со одлука бр. 01-116 од 26. XII. 1967 година на работничкиот совет се става под привремена управа.

На досегашниот директор на погонот, Хани Петровиќ Петар, инженер, му престанува правото да го потпишува, задолжува и раздолжува, бидејќи е разрешен од должност.

За привремен управник на погонот е назначен Коста Христовски, дипломиран електро-инженер. Тој погонот ќе го потпишува, задолжува и раздолжува, во границите на овластувањето, сметано од 17. I. 1968 година со стариот регистриран потписник Борис Штаклев, шеф на сметководството.

Обврската пред банката е со два потписа.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 58 од 24. I. 1968 година. (533)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, рег. бр. 1049, страна 227, книга V, е запишано следното: Се брише од регистарот на претпријатијата и дуќаните Продавницата во Скопје, населба „Же-

лезничка колонија“ на Трговската работна организација на големо и мало „Нова трговија“ — Кочани, согласно одлуката бр. 3249 од 28. XI. 1967 година на работничкиот совет.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 121 од 19. XII. 1967 година. (534)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, рег. бр. 1142, страна 737, книга V, е запишано следното: Дејноста на Претпријатието за посреднички услуги „Кавадарско Поле“ — Скопје, согласно одлуката бр. 13/2 од 25. XII. 1967 година на работничкиот совет и елаборатот за економска оправданост се проширува и со: промет со земјоделски производи, прехранбени и индустриски стоки и алкохолни и безалкохолни пијалочи.

Со горечитираната одлука и фирмата се менува и гласи: Трговско претпријатие за промет со земјоделски производи, прехранбени и индустриски стоки и алкохолни и безалкохолни пијалочи „Кавадарско Поле“ — Скопје, ул. „Гуро Гоновиќ“ бр. 115.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 1292 од 31. I. 1968 година. (536)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, рег. бр. 159, страна 465, книга II, е запишано следното: Се симнува присилната управа над Металското претпријатие „Коце Металец“ — Скопје, со решението бр. 02-29/291 од 27. XI. 1967 г. на Собранието на општината Кале — Скопје.

Со истото решение е разрешен од должност присилниот управник Душко Стојановски и му престанува правото за потпишување.

За директор на Металското претпријатие „Коце Металец“ — Скопје е назначен Илиевски Велко, кој претпријатието ќе го потпишува, задолжува и раздолжува, во границите на овластувањето, сметано од 18. XII. 1967 година.

Обврската пред банката е со еден потпис.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 1258/67 од 31. I. 1968 година. (537)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, рег. бр. 1134, страна 705, книга V, е запишано следното: Досегашниот в. д. директор на „Базалт“ — градежно занаетчиско услужно претпријатие — Скопје, Заков Саре, в. д. директор, е разрешен од должност и му престанува правото за потпишување.

За в. д. директор е назначен Петковски Стојан Глигор, кој претпријатието ќе го потпишува, задолжува и раздолжува, во границите на овластувањето, со стариот регистриран потписник Андоновски Андон Митре, раководител на сметководниот сектор, сметано од 22. I. 1968 година.

Обврската пред банката е со два потписа.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 78 од 13. II. 1968 година. (538)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, рег. бр. 918, страна 345, книга IV, е запишано следното: Складот во Скопје, на ул. „Гуро Стругар“ бр. 11 на „Машино-промет“ — Титовград — Црна Гора се преселува од улица „Гуро Стругар“ бр. 11 на улица „Железничка“ бр. 40.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 84 од 14. II. 1968 година. (540)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, рег. бр. 1029, страна 101, книга V, е запишано следното: Седиштето во Посредничкото биро „Искра“ — Скопје на улица „158“ број 3 се преместува од ул. „158“ број 3 на улица „Питу Гули“ бр. 27а.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 60 од 30. I. 1968 година. (541)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, рег. бр. 853, страна 1135, книга III, е запишано следното: Седиштето на Претставништвото во Скопје на улица „Маршал Тито“ бр. 5 на „Ауто мото строј“ — големотрговско и посредничко претпријатие — Загреб се преместува од улица „Маршал Тито“ бр. 5 на улица „Илинденска“ број 41.

Досегашниот в. д. раководител на споменатото претставништво, Смилевски Трајан, е разрешен од должност и му престанува правото за потпишување.

За шеф на претставништвото е назначен Љукарски Душко, кој ќе го потпишува, задолжува и раздолжува, во границите на овластувањето, сметано од 31. I. 1968 година.

Обврската пред банката е со еден потпис.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 118 од 14. II. 1968 година. (542)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, рег. бр. 572, страна 213, книга II, е запишано следното: Дејноста на Трговското претпријатие за промет со прехранбени и индустриски стоки на мало и големо „Славија“ — Скопје, согласно одлуката бр. 8372 од 7. XII. 1967 година на работничкиот совет и елаборатот за економска оправданост во иднина се проширува и со продажба на бои и лакови.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 1223/67 од 6. II. 1968 година. (543)

ЗАГУБЕНИ ПЕЧАТИ

Загубениот округли печат на име Југословенски одбор за стручну праксу студената економије — Пододбор — Скопје, се огласува за неважен. (5214)

Загубените округли печат и штембил на име Градежна занаетчиска задруга „Сарај“ — Скопје, се огласуваат за неважни. (5215)

Загубениот печат на име: „Месна канцеларија село Црни — Беровско, се огласува за неважен“. (5223)

Загубениот штембил на име: Шапета С. Метуш — сидар, Т. Велес, се огласува за неважен. (5315)

Загубениот четвртаст печат на име: „Претпријатие „Југоградба“ — Скопје, се огласува за неважен“. (5451)

МАЛИ ОГЛАСИ

Се огласуваат за неважни следните загубени документи:

РАЗНИ ДОКУМЕНТИ

Воена книшка на име Алексо Митковски, с. Велушина, Битола. (5224)

Земјоделска здравствена легитимација издадена од ЗСО — Ресен на име Науме Јанески, с. Дрмени, Ресен. (5261)

Воена книшка издадена од ВП 2917 — Сарајево на име Расим Пајазит Емурлаи, с. Каменане, Тетово. (5263)

Лична карта серија бр. ДА 891661, издадена од ОВР — М. Брод на име Јордан Симјаноски, с. Сланско, Македонски Брод. (5278)

Лична карта на име Цена А. Кутлешовска, ул. „Коле Лачето“ бр. 4, Битола. (5271)

Лична карта на име Александар Кутлешовски, ул. „Коле Лачето“ бр. 4, Битола. (5272)

Лична карта бр. 17789, издадена од СВР — Приштина на име Крапи Селман Ука, Скопје. (5349)

Воена книшка издадена од КВО — Приштина на име Саранде Јанакија Јованоски, с. Дуф, Гостивар. (5317)

Пасош бр. 008729, издаден од СВР — Битола на име Томе Василев, ул. „Г. Гаковик“ бр. 87, Битола. (5389)

Воена возачка дозвола бр. 885, издадена од ВП 2280/20 — Београд на име Радослав Стоилковик, ул. „Бр. Лакески“ бр. 30 ст. 13, Прилеп. (5392)

Пасош бр. 096007, издаден од ОВР — Кр. Паланка на име Милојко Ангеловски, с. Градец, Кр. Паланка. (5394)

Пасош МА 004927 издаден од ОВР — Тетово на име Ламил Бајрами, ул. „Радован Цоник“ бр. 110, Тетово. (5460)

Потрошувачки чек бр. 167360, 167361 и 176504, издаден од Комунална банка — Кочани на име Ѓорѓи Јордан Горански, ул. „Ангел Винички“ бр. 31, Винаца. (5510)

Свидетелство за завршен I клас гимназија, издадено од Гимназијата „Гоце Делчев“ — Куманово на име Гордица Величковиќ, с. Табановце, Куманово. (5593)

Патна исправа — пасош на име Ѓорѓи Шафадеовски, булевар „1 мај“ бр. 38, Битола. (4827)

Пасош на име Стефан Туцаровски, булевар „1 мај“ бр. 38, Битола. (4828)

Уверение бр. 91 од 27. IV. 1957 година за стално неспособен за служење во ЈНА и потврда од лекарска комисија, издадени од Нижата военолекарска комисија, ВП 1101-31 — Постојна на име Георгиевски Бранко Томислав, Скопје. (4908)

Воена книшка издадена од Бели Манастир — Хрватска на име Периклие Васил Стојановски, с. Чаништа, Прилеп. (4917)

Пасош бр. МА 066992, издаден од ОВР — Гевгелија на име Лена Попова, ул. „Солунска“ бр. 20, Гевгелија. (4971)

Пасош бр. МА 030790, издаден од ОВР — Гевгелија на име Петар Попов, ул. „Солунска“ бр. 20, Гевгелија. (4972)

Воена книшка издадена од КВО — Битола на име Вангел С. Софрониески, ул. „М. Станковски“ бр. 16, Кичево. (5028)

Здравствена легитимација издадена од КЗСО — Берово на име Благој М. Чучурски, Берово. (3318)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Прилеп на име Миле Стојаноски, с. Алинци, Прилеп. (3319)

Свидетелство за завршен испит при училиште-то за ученици во стопанство на име Димче Манев, ул. „1101“ бр. 59а, Титов Велес. (3320)

Здравствена легитимација бр. 19575 на име Варвара Љупчова, с. Војшаници, Неготино. (3321)

Здравствена легитимација бр. 80357, издадена од ЗСО — Тетово на име Весна Јанкоска, ул. „Г. Петров“ бр. 5, Тетово. (3322)

Здравствена легитимација на име Пајазит Афије Јонузи, ул. „Цетинска“ бр. 99, Тетово. (3323)

Земјоделска здравствена легитимација бр. 21903 на име Демири Селим, с. Пирок, Тетово. (3324)

Здравствена легитимација бр. 20223/31, издадена од ЗСО — Гостивар на име Назми Векира Идризи, с. Форино, Гостивар. (3325)

Здравствена легитимација бр. 14382, издадена од КЗСО — Гостивар на име Донка Миноска, Гостивар. (3326)

Здравствена легитимација на име Јане Захаријев, с. Оризари, Кочани. (3327)

Свидетелство за завршен I клас гимназија бр. 212/7, издадено од Гимназијата „Моша Пијаде“ — Кр. Паланка през 1964/65 година на име Митре Ѓорѓиевски, ученик IV клас гимназија „Моша Пијаде“ — Крива Паланка. (3329)

Здравствена легитимација бр. 1545, издадена од КЗСО — Гостивар на име Рафет Јакуп Јакупи, с. Танушој, Гостивар. (3331)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Битола на име Вера Илијева, ул. „Цветан Димов“ бр. 29, Битола. (3332)

Здравствена легитимација на име Јулијана Стојановска, булевар „1 мај“ бр. 333, Битола. (3333)

Здравствена легитимација на име Слободанка Трпеска, с. Вишни, Струга. (3334)

Здравствена легитимација на име Везире Малики, Зем. комбинат „Вардар“ Градско — Титов Велес. (3335)

Здравствена легитимација бр. 14353, издадена од КЗСО — Филијала — Кавадарци на име Олга Ставрева Петрова, Гимназија „Ј. Б. Тито“ — Кавадарци. (3336)

Работна книшка бр. 2300, издадена од Неготино на име Стевка Митрева, Демир Капија. (3337)

Здравствена легитимација на име Живка Столевска, с. Жилче, Тетово. (3338)

Земјоделска здравствена легитимација на име Пано Трпковски, с. Брвеница, Тетово. (3339)

Земјоделска здравствена легитимација бр. 7649 на име Ваљедин Рустеми, с. Каменјане, Тетово. (3340)

Здравствена легитимација на име Нази С. Талкиу, ул. „Н. Парагунов“ бр. 46, Гостивар. (3341)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Сарајево на име Алексо Марковиќ, Скопје. (3342)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Деса Крстева, Скопје. (3343)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Љубица Ангелова, Скопје. (3344)

Здравствени легитимации издадени од ЗСО — Скопје на име Петар, Драгана, Милутин и Сашко Чавковски, Скопје. (3345)

Воена книшка издадена од В. П. 7640 — Ријека на име Петар Чавковски, Скопје. (3346)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Бајрам И. Муртези, Скопје. (3347)

Работна книшка рег. бр. 4168, серија бр. 354759, на име Драга Шајновиќ, Скопје. (3348)

Работна книшка бр. 9943, издадена од Скопје на име Петар Ѓоргиевски, Скопје. (3349)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Илија Лалевски, Скопје. (3350)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Василка Јанковска, Скопје. (3351)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Бојан Јанковски, Скопје. (3352)

Воена книшка издадена од В. П. 33745 — Струмица на име Фари Шукри Џемаили, Скопје. (3353)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Илија П. Димитровски, Скопје. (3354)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Селвије Реџеми, Скопје. (3355)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Бор на име Надежда Павловиќ, Скопје. (3356)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Цвета Миновска, Скопје. (3357)

Пасош бр. 012454, издаден од СВР — Скопје на име Мазлам Абдураман, Скопје. (3358)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Весна Марковска, Скопје. (3359)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Петар Есмеров, Скопје. (3360)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Велче Боцевски, Скопје. (3361)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Петре Парашков, Скопје. (3362)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Емина Муратовска, Скопје. (3363)

Свидетелство за завршена I година Педагошка гимназија „Никола Карев“ — Скопје на име Марија Трпковска, Скопје. (3364)

Свидетелство за завршен III клас гимназија „Орце Николов“ — Скопје на име Душан Р. Ивановиќ, Скопје. (3365)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Веселинка Мариќ, Скопје. (3366)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Т. Велес на име Ѓурѓа Ѓурчиновска, Скопје. (3367)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Трајан Левков, Скопје. (3368)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Љубица Митревски, Г. Петров. (3369)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Ѓлигор С. Муратовски, Скопје. (3370)

Свидетелство за завршена I година Стопанско училиште „Коце Металец“ — Скопје на име Киро Тарчуловски, Скопје. (3371)

Свидетелство за завршено IV одделение, издадено од с. Никуштак — Куманово на име Вели Алија, Скопје. (3372)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Фетије Курт, Скопје. (3375)

Свидетелство за завршено Индустриско училиште во Скопје на име Садик Сали, Скопје. (3374)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Санде Трајков, Скопје. (3375)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Имран Ибиши, Скопје. (3376)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Спасе Мицевски, Скопје. (3377)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Стоилко Митров, Скопје. (3378)

Здравствена легитимација издадена од КЗСО — Битола на име Веибе Б. Абдулоска, ул. „Партизанска“ бр. 16, Битола. (3379)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Битола на име Трајче Стојановски, ул. „Костовац“ бр. 12, Битола. (3380)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Битола на име Вера Христова, ул. „Енице Вардар“ бр. 14, Битола. (3381)

Здравствена легитимација бр. 12830, издадена од ЗСО — Битола на име Костадина Михајлова, ул. „К. Јосифовски“ бр. 5, Битола. (3382)

Свидетелство бр. 20/2/6 на име Драги Митев, дом за ученици „Боро Менков“ — Кр. Паланка. (3383)

Здравствена легитимација на име Ганија Мустафовски, с. Д. Косоврасти, Дебар. (3385)

Здравствена легитимација бр. 31153, издадена од КЗСО — Филијала — Кичево на име Екрем Асланоски, с. Пласница, Македонски Брод. (3386)

Земјоделска здравствена легитимација издадена од КЗСО — Филијала — Ресен на име Сулејман Еминовски, с. Крани, Ресен. (3387)

Здравствена легитимација на име Панче Левков, ул. „Кирил и Методи“ бр. 17, Т. Велес. (3388)

Здравствена легитимација на име Благој И. Темов, с. Дабниште, Кавалари. (3390)

Работна книшка бр. 17054 од 15. V. 1968 година на име Муртезан Д. Демири, с. Лисец, Тетово. (3391)

Здравствена легитимација на име Бајрам Сулејмани, ул. „Призренска“ бр. 19, Титово. (3392)

Свидетелство за завршено I година гимназија „Бр. Миладинови“ на име Иванко Костадиновска, ул. „Ив. Милутиновиќ“ бр. 56 I/5, Битола. (3393)

Свидетелство за завршена II година, издадено од Гимназијата „Бр. Миладинови“ на име Власта Шпицер, ул. „М. Тито“ бр. 154, Битола. (3394)

Земјоделска здравствена легитимација издадена од ЗСО — Битола на име Наум Дишковски, с. Карамани, Битола. (3395)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Прилеп на име Цветан Ристески, ул. „Београдска“ бр. 25, Прилеп. (3396)

Свидетелство од IV одделение на име Иван Т. Карбески, с. М. Рувци, Прилеп. (3398)

Диплома од Средно земјоделско училиште — Струмица на име Вранислава Тодора Додиќ, с. Никуљане, Куманово. (3399)

Здравствена легитимација бр. 958, издадена од ЗСО — Скопје на име Михајло Павловски, с. Конопница, Кр. Паланка. (3400)

Здравствена легитимација бр. 6110, издадена од Кр. Паланка на име Пеце Јорданов Тодоровски, с. Баратлија, Кр. Паланка. (3401)

Сообраќајна дозвола бр. 67/699, издадена од Секретаријатот за внатрешни работи — Бихак, Босна и Херцеговина, на име Михајло Благоја Павловски, с. Конопница, Кр. Паланка. (3402)

Здравствена легитимација бр. 6742, издадена од КЗСО — Филијала — Дебар на име Пембе Штрели, с. Аме, Дебар. (3403)

Здравствена легитимација бр. 1309, издадена од ЗСО — Дебар на име Камил Мустафоски, с. Броштица, Дебар. (3404)

Здравствена легитимација издадена од КЗСО — Кавадарци на име Верка Ристо Стојанова, ул. „К. Крстев“ бр. 26, Кавадарци. (3405)

Здравствена легитимација бр. 1101 на име Олга Бошкоска, ул. „Поточка“ бр. 5, Тетово. (3406)

Земјоделска здравствена легитимација на име Снежана Миљевска, с. Брвеница, Тетово. (3407)

Сообраќајна дозвола бр. 027702, издадена од СВР — Делчево на име Угостителско претпријатие „Белград“ — Делчево. (3408)

Здравствена легитимација издадена од КЗСО — Филијала — Делчево на име Ванчо Ковачки, Делчево. (3409)

Здравствена легитимација бр. 6301, издадена од КЗСО — Пробиштип на име Славко Алексов, с. Туралево, Пробиштип. (3410)

Здравствена легитимација издадена од КЗСО — Филијала — Делчево на име Виолетка Стојчевска, Делчево. (3411)

Здравствена легитимација бр. 610/55/77, издадена од КЗСО — Гостивар на име Халил Мемети, с. Врпчиште, Гостивар. (3412)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Битола на име Марта Цветановска, ул. „Паца Ванчова“ бр. 23, Битола. (3417)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Битола на име Блага Цветановска, ул. „Паца Ванчова“ бр. 23, Битола. (3418)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Битола на име Трендафилка Димитрова, ул. „Елпида Караманди“ бр. 5, Битола. (3419)

Свидетелство за завршен I клас УЗУС „Кочо Рацин“ — Битола на име Живко Калаџиевски, ул. „Ленинова“ бр. 83, Битола. (3420)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Битола на име Слободан Павловски, ул. „Солунска“ бр. 88а, Битола. (3421)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Битола на име Ѓорѓи Стојановски, булевар „1 мај“ бр. 311, Битола. (3422)

Здравствена легитимација бр. 86804, издадена од ЗСО — Битола на име Фанија Кимовска, ул. „Кл. Охридски“ бр. 86, Битола. (3423)

Земјоделска здравствена легитимација издадена од ЗСО — Битола на име Видоје Наумовски, с. Цапари, Битола. (3424)

Земјоделска здравствена легитимација издадена од ЗСО — Битола на име Иванка Наумовска, с. Цапари, Битола. (3425)

Здравствена легитимација бр. 102684, издадена од ЗСО — Битола на име Боше Христов, ул. „Даме Груев“ бр. 53, Битола. (3426)

Здравствена легитимација издадена од КЗСО — Битола на име Трајче Милевски, ул. „Охрид“ бр. 117, Битола. (3427)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Прилеп на име Доста Стаменороска, с. Обршани, Прилеп. (3428)

Свидетелство од I година Тутунско училиште во Прилеп на име Васка Димеска, ул. „Марксва“ бр. 105, Прилеп. (3429)

Свидетелство од VI клас гимназија на име Ристо Рисков, ул. „Борко Лопач“ бр. 56, с. Варош, Прилеп. (3430)

Ученичка книшка за завршено од II—V осумгодишно училиште „Кирил и Методи“ — Т. Велес на име Влатко Настов, ул. „М. Горки“ бр. 70, Т. Велес. (3431)

Здравствена легитимација издадена од КЗСО — Гостивар на име Нухи Креци, ул. „ЈНА“ бр. 141, Гостивар. (3432)

Здравствена легитимација издадена од Гостивар на име Рамие Рушани, Нова населба (Труд) Гостивар. (3433)

Здравствена легитимација бр. 394889, издадена од КЗСО — Белград на име Драгана Димитрова, Пробиштип. (3434)

Свидетелство од I година, издадено од Индустриското училиште Гостивар на име Ведат Шеху, ул. „Г. Делчев“ бр. 6, Гостивар. (3435)

Здравствена легитимација бр. 62929, издадена од КЗСО — Гостивар на име Илмиасан Салиџи, с. Врпчиште, Гостивар. (3436)

Здравствена легитимација на име Јордан Јовановски, ул. „Хераклеа“ бр. 10, Битола. (3437)

Свидетелство за завршена II година Ветеринарно училиште — Битола на име Спиро Пајковски, ул. „А. Турунџе“ бр. 1/33, Битола. (3438)

Свидетелство за завршена I година Економско училиште во Битола на име Милица Петровска, ул. „Н. Тесла“ бр. 52а, Битола. (3439)

Свидетелство за завршен I клас гимназија „Браќа Миладинови“ — Битола на име Раде Касановски, с. Бабино, Битола. (3440)

Здравствена легитимација бр. 6490, издадена од КЗСО — Битола на име Марија Крстева, ул. „Коста Абрашевиќ“ бр. 14, Битола. (3441)

Земјоделска здравствена легитимација издадена од ЗСО — Прилеп на име Медин Пиљавац, с. Десово, Прилеп. (3442)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Прилеп на име Ицко Огненоски, ул. „982“ бр. 257, Скопје. (3443)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Прилеп на име Блаже Миткоски, ул. „Андон Слабејко“ бр. 2, Прилеп. (3444)

Здравствена легитимација бр. 13507, издадена од КЗСО — Гостивар на име Еуген Шахин Цами, ул. „Трпе Броштитки“ бр. 2, Дебар. (3445)

Свидетелство за I клас гимназија, издадено од Гимназијата „Методи Митевски — Брицо“ — Делчево на име Борис Зафир Поповски, с. Разловци, Делчево. (3446)

Земјоделска здравствена легитимација издадена од КЗСО — Филијала — Ресен на име Ѓорѓи Ангеловски, с. Брајчино, Ресен. (3447)

Работна книшка бр. 752, издадена од Собранието на општина — Струга на име Митре Јоса Карајовановски, ул. „Димче Грдан“ бр. 13, Струга. (3448)

Свидетелство бр. 32 од 67 год. од Индустриското училиште — Гостивар на име Павле Србиновски, Индустриско училиште, Гостивар. (3449)

Свидетелство од завршен испит од 1964/65 година на име Хафит Зибири, ул. „И. Р. Лола“ бр. 45, Гостивар. (3450)

Здравствени легитимации издадени од ЗСО — Скопје на име Муртез и Њази Салихи, Скопје. (3451)

Свидетелство за завршена II година Стопанско училиште во Скопје на име Пајазит Елезов, Скопје. (3452)

Здравствени легитимации издадени од ЗСО — Скопје на име Крсте Илиевски, Скопје. (3453)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Борис Атанасов, Скопје. (3532)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Благоја Ангеловски, Скопје. (3533)

Ученичка книшка за завршено IV одделение, издадена од Основното училиште „Кирил и Методи“ — Г. Петров на име Исмет Мемети, Г. Петров. (3534)

Свидетелство за завршена I година, отсек забари, издадено од Училиштето за забари и заботехничари во Скопје на име Нада П. Пејковска, Скопје. (3535)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Мустафа Исени, Скопје. (3536)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Спасе Симоновски, Скопје. (3537)

Свидетелство за завршена I година, издадено од Економското училиште „Борис Кидрич“ — Скопје на име Аница Неделкова, Скопје. (3538)

Свидетелство за завршено I година, издадено од Економското училиште „Борис Кидрич“ — Скопје на име Елица Неделкова, Скопје. (3539)

Воена книшка издадена од Бања Лука на име Јашар Сабедин Нијази, Скопје. (3540)

Здравствени легитимации издадени од ЗСО — Скопје на име Шериф и Фатиме Бајрами, Скопје. (3541)

Здравствена легитимација бр. 16082, издадена од ЗСО — Дебар на име Аџерка Бекировска, с. Лабуништа, Струга. (3542)

Здравствена легитимација бр. 35534, издадена од КЗСО — Гостивар на име Насуф Рашид Фазлија, с. Речане, Гостивар. (3543)

Здравствена легитимација бр. 69036, издадена од ЗСО — Гостивар на име Борис Алити, ул. „Ленинградска“ бр. 27, Гостивар. (3544)

Здравствена легитимација бр. 53220, издадена од ЗСО — Гостивар на име Агим Емри, с. Лакавица, Гостивар. (3545)

Здравствена легитимација бр. 56141, издадена од КЗСО — Гостивар на име Зилихе Азизи, с. Србиново, Гостивар. (3546)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Берово на име Татјана Пипонска, ул. „Белградска“ бр. 2, Берово. (3547)

Здравствена легитимација издадена од КЗСО — Берово на име Ангелина Илија Христова, Берово. (3548)

Свидетелство за завршен I клас, издадено од Гимназијата „Браќа Миладинови“ — Битола на име Ангелина Крстевска, с. Мургашево, Битола (3550)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Битола на име Марија Иванова, ул. „Кочо Десано“ бр. 20, Битола. (3551)

Свидетелство за завршен II клас, издадена од Гимназијата „Браќа Миладинови“ — Битола на име Цвета Ралевска, ул. „Цане Василев“ бр. 1/5, Битола. (3552)

КОНКУРСИ

УПРАВНИОТ ОДБОР ПРИ РУДНИЦИ И ИНДУСТРИЈА ЗА ХРОМ, АНТИМОН И АРСЕН „РАДУША“ — ГОРЧЕ ПЕТРОВ

распишува

К О Н К У Р С

за доделување на стипендии за учебната 1968/69 година за следните факултети и училишта:

а) ТЕХНИЧКИ ФАКУЛТЕТ

- една стипендија за електро-отсек и
- една стипендија за машински отсек

б) СРЕДНО-СТРУЧНИ УЧИЛИШТА

- четири стипендии за рударски отсек
- една стипендија за геолошки отсек
- една стипендија за хемиски отсек
- една стипендија за електро-отсек и
- една стипендија за машински отсек.

Пријавените кандидати треба да ги исполнуваат следните услови:

а) да имаат завршено гимназија или соодветно средно стручно училиште, да се телесно и душевно здрави, да се запишани на соодветен факултет и да немаат обврска за стипендирање.

б) да имаат завршено основно осумгодишно училиште, да се телесно и душевно здрави за работа во рударска-подземна работа, да се запишани во соодветно училиште и да немаат друга обврска за стипендирање.

Под еднакви услови, предност при доделување на предвидените стипендии имаат кандидатите чии родители се работници во оваа работна организација или пак биле пензионирани од оваа работна организација.

Доделувањето стипендии на деца чии родители се работници или пензионери од оваа работна организација ќе се врши ако на тие работници досега не им се стипендирани други деца, а во случај на недоволен број пријавени кандидати, ќе се земат предвид и овие кандидати под услов истиот да не биде трет по ред за школување од страна на оваа работна организација.

При изборот на кандидатите, предност ќе имаат оние ученици, чии претходно постигнат општ успех во учењето е одличен или многу добар, а во случај на недостиг на вакви кандидати — деца на пензионери и работници од оваа работна организација, ќе се примаат и од трети лица, ако со своето место на живеење се во близина на погоните од оваа работна организација и ако постигнатиот претходен општ успех им е одличен.

За учество на конкурсот, кандидатите покрај молбите должни се да приложат и свидетелство за завршено соодветно училиште, лекарско уверение, извод од матичната книга на родените, потврда од факултетот или училиштето дека е запишан или го посетува, и изјава дека нема други обврски како стипендист.

Молбите кои не ќе бидат комплетираны со сите документи нема да се земаат во разгледување.

Краен срок за поднесување на молбите е 15 дена од денот на објавувањето.

Кандидатите за резултатите од конкурсот ќе бидат известени во срок од 8 дена од денот на изборот на адресите доставени во молбите.

Советот на Медицинскиот центар — Гостивар, врз основа на согласноста на Републичкиот секретаријат за народно здравје и социјална политика на СРМ — Скопје

распишува

К О Н К У Р С

за специјализација на еден лекар специјалист на ЕПИДЕМИОЛОГОЈА

УСЛОВИ: Кандидатите треба да имаат завршено медицински факултет со најмалку 3 години работна практика, положен стручен испит и познавање еден странски јазик (Француски, Англиски, Руски, Германски и Италијански) во таа мера што да можат да следат стручна литература.

Предност имаат кандидатите кои работеле најмалку една година во Медицинскиот центар — Гостивар.

По полагањето на специјалистичкиот испит лицето да се стави на располагање на Медицинскиот центар — Гостивар.

Пријавите со потребната документација да се доставуваат до Советот на Медицинскиот центар во срок од 15 дена од денот на објавувањето на конкурсот.

Личниот доход според основите и мерилата утврдени со правилникот за распределба на личниот доход на работниците на Медицинскиот центар — Гостивар. 1285

Конкурсната комисија за реизбор на управник на установата Работнички дом Дебар,

распишува

К О Н К У Р С

за реизбор на управник на установата — Работнички дом во Дебар

Услови: Кандидатот треба да има:

1. Висока стручна подготовка во просветната струка, филозовски факултет (педагошка група) и три години практика во струката на раководно место.

2. Со виша стручна подготовка ВПШ со 5 години практика во просветната струка и три години на раководно место.

3. Со средна стручна подготовка — учителска школа, со над 15 години служба во просвета, 5 години на раководни места во просветата и културата и положен стручен испит.

Кандидатите кои ќе конкурираат треба да поднесат молба со 0,50 пари и потребните документи за засновање на работен однос.

Некомпетираните документи нема да се земаат предвид.

Конкурсот трае 15 дена од денот на објавувањето.

ОД КОНКУРСНАТА КОМИСИЈА ЗА РЕИЗБОР
НА УПРАВНИК НА УСТАНОВАТА РАБОТНИЧКИ
ДОМ ДЕБАР 1286

Советот на Основното училиште „26 ЈУЛИ“ населба
Шуто Оризари — Скопје

распишува

К О Н К У Р С

за пополнување на работното место:

1. СМЕТКОВОДИТЕЛ—РЕЖИСЕР на училиштето.

У С Л О В И: Под точка 1 — кандидатот треба да ги исполнува следните услови: Да има завршено средно економско училиште и 2-3 години работно искуство во финансиско-книговодствена работа.

Кандидатите треба да ја имаат регулирано вонешната обврска.

Личниот доход според Правилникот за распределба на личните доходи на Училиштето.

Со молбата треба да се приложи: препис од дипломата за завршено соодветно училиште и други документи потребни за засновање работен однос.

Конкурсот трае 15 дена од денот на објавувањето. Од Советот 1289

Советот на Филозофскиот факултет во Скопје

распишува

К О Н К У Р С

— за еден наставник (во сите звања) по предметот класична археологија и историја на уметноста на стариот век;

— за еден наставник (во сите звања) по предметот руска литература;

— за еден наставник (во сите звања) по предметот општа историја на стариот век;

— за еден наставник (во сите звања) по предметот историја на народно-ослободителната борба на народите на СФРЈ;

— за еден наставник (во сите звања) по предметот општа историја на стариот век;

— за еден лектор по предметот латински јазик;

— за еден лектор по предметот италијански јазик;

— за еден лектор по предметот словенечки јазик;

— за еден лектор по предметот српскохрватски јазик;

— за еден лектор по предметот старогрчки јазик.

Пријавите таксирани со 0,50 динари и останатите документи (со приложени научни и стручни трудови доколку такви има) треба да се поднесат во архивата на Филозофскиот факултет во Скопје.

Конкурсот трае еден месец од денот на објавувањето во весникот „Нова Македонија“.

ОД ДЕКАНАТОТ НА ФИЛОЗОФСКИОТ
ФАКУЛТЕТ ВО СКОПЈЕ 1290

СОВЕТОТ НА ОСНОВНОТО УЧИЛИШТЕ „ВЛАДО
ТАСЕВСКИ“ — СКОПЈЕ

распишува

К О Н К У Р С

за НАСТАВНИК ПО МУЗИЧКО ВОСПИТУВАЊЕ

Услови:

1. Завршена педагошка академија — музика;

2. Да раководел со хор и оркестар;

3. Да има најмалку една година практика во звањето — наставник.

Личниот доход според Правилникот за распределба.

Конкурсот е отворен 15 дена по објавувањето на конкурсот.

ЗАНАЕТЧИСКОТО ПРЕТПРИЈАТИЕ „ЈАДРАН“ —
НЕГОТИНО

распишува

К О Н К У Р С

за пополнување на работното место — директор во стопанската организација

Кандидатот треба да ги исполнува следните услови:

1. Да има висока стручна подготовка (економски или правен факултет) и 5 години работно искуство.

2. Да има завршено виша економска или управна школа и 10 години работно искуство.

3. Средно училиште и 15 години работен стаж.

4. Да не е осудуван за кривични дела.

5. Со судска одлука да не му е забрането вршењето на должноста — директор.

Со пријавата за конкурирање, кандидатите треба да поднесат: документи за школската наобразба, потврда за работниот стаж и документ дека не се осудувани, согласност од работната организација ако лицето се наоѓа во работен однос.

Личниот доход според правилникот за распределба на личните доходи на претпријатието.

Конкурсот е отворен 15 дена, од денот на објавувањето во „Службен весник на СРМ“.

Од Конкурсната комисија при
Занаетчиско претпријатие
„Јадран“ — Неготино

„ЕЛЕКТРОМАКЕДОНИЈА“ — погон Кочани, согласно одредбите на Основниот закон за изградба на инвестициони објекти и Правилникот за начинот и постапката за отстапување на инвестициони објекти, објавува

К О Н К У Р С

за подобност на изведувачи и собирање понуди за отстапување изградба на градежен и електричен дел на ТС 110/35/10 KV Кочани (I етапа).

I

Карактеристики на објектот:

— Објектот се наоѓа во кругот на постојната трафостаница 35/10 kV во Кочани;

— претсметковна вредност на објектот за I етапа изнесува 1.360.000 н. дин.

II

Услови:

— Заинтересираните изведувачи со пријавата за подобност треба да ги достават следните податоци: препис од решението за регистрација, список на механизацијата, список на стручни кадри, список на изградени објекти.

— Срок за поднесување на пријавите е 30 дена од денот на објавувањето на конкурсот во „Службен весник на СРМ“; истите со поднесуваат до инвеститорот со знака „за конкурсот за подобност“.

— Конкурсот за подобност на изведувачите ќе се одржи на 24. 9. 1968 година во 10 часот во просториите на инвеститорот.

Изградба на објектот ќе се изврши врз основа на техничка документација која ја обезбедува инвеститорот.

— Понудите да се достават одвоено за градежен дел и електричен дел, односно може само за еден од деловите.

— Работите од градежен и електричен дел можат да бидат отстапени одделно на два посебни понудувачи.

— Се предвидува објектот да биде завршен во првото полугодие на 1969 год.

— Инвестиционно-техничката документација како и посебните услови за понудите се ставаат на увид на заинтересираните секој работен ден од 8-12 часот.

— Срок за поднесување на понудите е 4. 10. 1968 год. до 10 часот.

— Пријавата за подобност, понудата и останатата документација да се комплетираат според Правилникот за начинот и постапката за отстапување изградба на инвестиционите објекти.

— Инвеститорот ќе ги извести понудувачите до 14. 10. 1968 год. која од понудите е прифатена.

„ЕЛЕКТРОМАКЕДОНИЈА“ погон
Кочани

Управата на Основното училиште „Гоце Делчев“, село Љубанци — Скопско

распишува

К О Н К У Р С

за пополнување на следните работни места во учебната 1968/69 година

1 НАСТАВА ПО МАКЕДОНСКИ ЈАЗИК

1. Наставник по Математика со дополнително.

2. Наставник по Француски јазик со дополнително.

Услови:

Кандидатите треба да имаат завршено ВПШ.

Пријавување

Молбите ќе се доставуваат до Основното училиште „Гоце Делчев“, село Љубанци — Скопско, а конкурсот ќе трае 15 дена од денот на објавувањето.

Молбите со некомплетирани документи нема да бидат земен предвид при разгледувањето.

Стапување на работа од 1. IX. 1968 година.

ОД УПРАВНИОТ ОДБОР НА УЧИЛИШТЕТО
1294

Врз основа на член 69 точка 6 од Статутот на Индустриското претпријатие „Изолмонт“ — Градско, Управниот одбор

распишува

К О Н К У Р С

за пополнување на следното упразнето работно место

I. Еден управник во погонот за хидро и термоизолации.

Кандидатот за ова упразнето работно место треба да ги исполнува следните услови:

— Да има оформено високо образование, да е дипломиран градежен инженер со најмалку 1 година практика во структурата.

— Да има оформено више образование, да е погонски градежен инженер со најмалку 2 години практика во структурата.

— Да има завршено средно образование, да е погонски градежен техничар со најмалку 3 години практика во структурата.

II. Врз основа на член 9 и 10 од Правилникот за примање на приправници, Управниот одбор го дополнува овој конкурс со следното:

1. Еден технолог-хемичар со оформено високо образование.

2. Еден хемиски техничар со оформено средно хемиско училиште.

3. Еден економист со завршено средно економско училиште.

Кандидатот под точка I треба да достави заверен препис од дипломата за завршена соодветна школска наобразба, и доказ за спроведената работна практика.

Кандидатите од точка II треба да достават препис од дипломата од завршеното соодветно образование.

За кандидатот под точка I, личниот доход според правилникот за распределба на личните доходи.

За приправниците личните доходи се регулирани со Правилникот за примање на приправници. Некомплетирани пријави нема да се земаат во разгледување.

Време за пријавување е 15 дена од денот на објавувањето на конкурсот во „Службен весник на СРМ“.

Од управниот одбор на
Инд. прет. „Изолмонт“ — Градско

Советот на работната заедница на Основното училиште „Браќа Миладинови“ с. Мешеишта, Охридско

распишува

К О Н К У Р С

за прием на еден приправник со завршена виша педагошка школа (педагошка академија) по предметот француски јазик

Кандидатот треба да ги исполнува и општите услови за засновање работен однос од ОРЗО.

Со молбата кандидатот треба да ги достави и следните документи:

Диплома за оформено образование, лекарско уверение, извод од Матичната книга на родените, уверение за социјално-економската положба и потврда од надлежниот завод за запослување дека кандидатот бил пријавуван како незапослен.

Некомплетирани документи не се земаат предвид при изборот.

Конкурсот трае 15 дена од денот на објавувањето.

Од советот на работната заедница на Основното училиште „Браќа Миладинови“ — Мешеишта

Трговското претпријатие „Унион“ — Скопје, согласно Законот за приправници („Службен весник на СРМ“ бр. 16/68) како и правилникот за прием на приправници во претпријатието „Унион“ — Скопје, односно одлуката на Советот на работната заедница, го огласува слободното работно место за приправник и тоа:

1. Администратор-режисер.

Услови: Завршено стенодактилографско училиште и способност за административно-благајничко работење.

Првенство имаат кандидатите со слаба материјална положба.

Молбите се примаат во дирекцијата на претпријатието на ул. „Цветан Димов“ бр. 1а — Скопје. (1311)

КОНКУРСНАТА КОМИСИЈА НА
Централното основно училиште
„КИРИЛ И МЕТОДИЈА“
с. Кучково — Скопско

распишува

К О Н К У Р С

за пополнување на следните работни места:

1. Наставник по математика — физика
2. Наставник по француски јазик со дополнување на часови

НАСТАВА НА АЛБАНСКИ ЈАЗИК

3. Наставник по математика — физика

4. Наставник по биологија — хемија со дополнување на часови

5. Учител за подрачно одделение за одделенска настава во с. Грачани

УСЛОВИ:

Под точките 1, 2, 3 и 4 кандидатите треба да имаат завршено педагошка академија — соодветна група, под точка 5 завршено учителска школа.

Молбите со потребните документи да се достават до Конкурсната комисија во училиштето, најдоцна до 5-IX-1968 год.

Молбите со некомплетирани документи и молбите доставени по изминатиот срок нема да се земат предвид.

Предвид доаѓаат лица кои ја регулирале воената обврска.

Стан не се обезбедува.

Личниот доход според правилникот за личен доход на училиштето.

Од конкурсната комисија
(1310)

ПРЕТПРИЈАТИЕТО ЗА ЈАВНИ ПАТИШТА „МАКЕДОНИЈА ПАТ“ — СКОПЈЕ, КЕЈ „13 НОЕМВРИ“ БР. 76 — БАРАКА, врз основа Правилникот за начинот на постапката за отстапување во изградба инвестициони објекти („Службен лист на СФРЈ“ бр. 28/67)

распишува

ЈАВНО НАДДАВАЊЕ

за отстапување на работите за реконструкција и модернизација на патот од I ред с. Доленци — с. Кукуречани на II делница од Демир Хисар до с. Кукуречани од км. 99 + 000 до км. 119 + 020,35.

Ориентационата вредност на работите изнесува 10.000.000 дин.

Срокот за завршување на работите е 30. VIII. 1969 година.

Во 1969 година претстои продолжување на работите на овој пат и на I делница од с. Доленци — Демир Хисар во должина од 16 км.

Јавното наддавање ќе се одржи на 30. VIII. 1968 год., со почеток во 10 часот во просториите на претпријатието за јавни патишта „Македонија пат“ — Скопје.

Во јавното наддавање имаат право на учество сите стопански организации регистрирани за дејност на работи од овој вид.

Финансирањето на работите за овој пат тече од 1. I. 1969 год., согласно Програмата за реконструкција и модернизација на патната мрежа во СРМ.

Инвестиционо-техничката документација може да се разгледа секој работен ден освен во сабота, од 6,30 до 14,30 часот, во просториите на инвеститорот.

Технички опис за извршување на работите со количините се добиваат во претпријатието — „Македонија пат“, како и сите известувања во врска со јавното наддавање.

Бр. 02-1570
13. VIII. 1968 г.

ПРЕТПРИЈАТИЕ ЗА ЈАВНИ ПАТИШТА „МАКЕДОНИЈА ПАТ“ — СКОПЈЕ

1292

ЖЕЛЕЗНИЧКОТО ТРАНСПОРТНО ПРЕТПРИЈАТИЕ — СКОПЈЕ

ОБЈАВУВА ПРВО ЈАВНО НАДДАВАЊЕ

за изградба на 9 типски згради за ТТ и СС постројки со инсталации на громобрани, јака струја, греење, телефони, канализација и водовод.

Зградите од типот I-A се лоцирани во железничките станици: Табановци, Романовци, Миладиновци, Драчево, Јане Сандански и Рајко Жинзифов а зградите од типот II се лоцирани во железничките станици Куманово, Лисиче и Титов Велес.

Вкупната пресметковна вредност изнесува 2.729.780,97 нови динари.

Срок за започнување на работите е 10 дена по склучувањето на договорот.

Издавач: „Службен весник на СРМ“ — издавачко претпријатие, Скопје, ул. „29 ноември“ бр. 10а
Пошт. фах 51. Тел. 32-836. Одговорен уредник Петар Јаневски. Жиро сметка број 401-1-16 кај Службата на општественото книговодство. Печат: Графички завод „Гоце Делчев“ — Скопје

Срок за завршување на работите е 15 декември 1968 год.

Работите можат да се издадат и поединечно по станиците.

Гаранција за квалитетот на изведените работи е најмалку три години.

Работите се издаваат на принцип „под клуч“.

Јавното наддавање ќе се одржи во просториите на Железничкото транспортно претпријатие — Скопје, на 4 септември 1968 год., со почеток во 8 часот, до кога понудувачите можат да ги достават своите понуди до Комисијата за спроведување на постапката за јавното наддавање.

Понудата да биде опремена во смисла на чл. 8 а документацијата во смисла на чл. 9 од Правилникот за начинот и постапката за отстапување изградба на инвестициони објекти во посебни запечатени обвивки („Сл. весник на СФРЈ“ бр. 28/1967 г.). Во документацијата да се приложат помеѓу другото и: доказ за регистрација за вршење на градежна дејност, податоци за кооперантите за работите што истите ќе ги работат, за техничка и кадровска опременост, за изведени слични објекти, изјава дека се познати технички, теренски и посебни услови кои влијаат на извршување на работите, како и согласност дека по истите се наддава, и доказ за положената кауција од 2% од пресметковната вредност.

Критериуми за оценка на поволноста на понудите се: цена, срок за довршување, гарантен срок за квалитет, техничка и кадровска опременост, искуство за градба на вакви или слични обекти и работи.

Јавното наддавање ќе се изврши според Правилникот за начинот и постапката за отстапување изградба на инвестициони објекти.

За избор на најповолната понуда понудувачите ќе бидат известени во срок од 10 дена по донесувањето одлука за избор.

Разгледувањето на техничката документација и давањето опис на работите, и други потребни известувања се врши секој работен ден, во време од 8-14 часот во просториите на Градежниот отсек на ЖТП — Скопје.

Поблиски информации интересентите можат да добијат во Градежниот отсек или на телефон 34-021 до 25 локал бр. 414.

1288

СОДРЖИНА

Страна

239. Решение за распишување дополнителни избори за пратеник на Републичкиот собор на Собранието на Социјалистичка Република Македонија — — — — — 441
240. Решение за престанување функцијата на членови и за именување членови на Управниот одбор на Републичкиот фонд за унапредување на кинематографијата — — — — — 441
241. Решение за престанување функцијата на членови и именување членови на Управниот одбор на Републичкиот фонд за унапредување на издавачката дејност — — — — — 441
242. Решение за престанување функцијата на членови и именување членови на Советот на Институтот за фолклор во Скопје — — — — — 442
243. Решение за именување членови на Конкурсната комисија за именување директор на Заводот за рехабилитација на деца и младинци во Драчево — — — — — 442
244. Решение за разрешување и именување претседател на комисија за помилување — — — — — 442
245. Решение за разрешување на потсекретар во Извршниот совет — — — — — 442